



Друштво за производство, трговија и услуги  
**АНИМА ДООЕЛ - Подружница БИОПЛАНТ**  
ул. 1520 бр. 6 (Индустриска зона Пинтија), 1000 Скопје  
Тел/факс: (02) 2783 783  
Депонент: Стопанска Банка АД - Скопје  
Жиро сметка: 200002659749207  
Даночен број: МК 4030001405722



### ТРОШОЦИ ЗА ПРВАТА ГОДИНА ЗА ПОДИГАЊЕ ОВОШЕН НАСАД СО ГОЌИ НА 1 dka (1.000 m<sup>2</sup>)

	Количина	Трошок во EUR 2-год. садница	Трошок во EUR за 400 садници
Садници	400 садници	10,00	4.000
Глистал	400 L	0,275	110
Зеофит	200 kg	0,12	48
Супстрат	320 L	0,06	24
Органско ѓубре	40 kg	0,032	13
<b>ВКУПЕН ТРОШОК:</b>			<b>4.195 EUR</b>

Во табелата се дадени трошоците за двогодишни садници (10,00 EUR).  
Трошоците за орањето, подигањето шпалир (или поставувањето колци), системот за наводнување (капка-по-капка), засадувањето со детелина помеѓу редовите, сертификатот за органско производство, трошокот за берењето на плодот и др. не се пресметани во калкулациите.

**Напомена:** годишните трошоци за одржување (прихрана, заштита и наводнување) на овошниот насад со гоџи изнесуваат околу 0,5 EUR по растение.

### ОЧЕКУВАНИ ПРИХОДИ ОД ГОЌИ (од 1.000 m<sup>2</sup>)

	Очекуван принос	Гарантирана цена	Вкупен годишен приход од откуп, (без субвенции) од 400 садници
прва година	0,0 kg	*	*
втора година	0,5 kg	*	*
трета година	1,0 kg	5 EUR/kg	2.000 EUR
четврта година	1,5 kg	5 EUR/kg	3.000 EUR
пета година	2,0 kg	5 EUR/kg	4.000 EUR
од шестата година па натаму	3,0 kg	5 EUR/kg	6.000 EUR

\* Гарантираната цена од 5 EUR/kg се однесува само за органско гоџи, со сертификат од Балкан Биосерт – Скопје (сертификат за EU), донесено во ладилникот на Биоплант во Скопје.

Набраното гоџи треба да биде без петелка (рачка), чисто (без листови), во конзумна зрелост.  
Сертификатот за 100% органски производ се добива од третата година, па затоа во горната табела приходот започнува од третата година.

Доколку втората година ни понудите гоџи за кое имате сертификат за органско во транзиција, Биоплант ќе го откупи понуденото гоџи, но по пониска цена од онаа што ќе ја добиете за 100% органски произведено гоџи.